



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Петок, 14 декември 2001 Скопје Број 98	Претплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 300000000188798
---	--	--

1718.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1, 2, и 3 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЦИ-ЧЛЕНОВИ НА ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ

I

Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите лица:

1. Бурхан Мустафа Муртезани
2. Аљи Ибраим Риза
3. Камуран Исмет Реџеми
4. Фатмир Ружди Садики
5. Абдураман Нури Екрем
6. Мамут Исмаил Исмаили
7. Садедин Емин Емини
8. Азис Абедин Реџеми
9. Ајрула Ајрула Хазби
10. Фаруш Хусеин Мемеди
11. Муртезан Мустафа Муртезани.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1754
14 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р

1719.

Врз основа на членовите 1, 5 и 12 од Законот за републичките награди ("Службен весник на СРМ" број 40/87, 36/89 и "Службен весник на Република Македонија" број 82/99), Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски", на седницата одржана на 22 ноември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2001 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ПОВЕКЕГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРИДОНЕС ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА И ЗДРАВСТВОТО ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За особено значајни повеќегодишни остварувања за унапредување и придонес во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:

1. акад. Тодор Скаловски, композитор, диригент и музиколог од Скопје;
2. Милка Ефтимова, оперска певица, концертен уметник и педагог од Скопје;
3. д-р Михајло Георгиевски, истражувач и проучувач на македонското книжевно културно-историско наследство од Скопје и
4. Јован Котески, писател (постхумно) од Скопје.

II

За особено значајни повеќегодишни остварувања за унапредување и придонес во областа на здравството, наградата се доделува на:

1. проф. д-р Димитар Тевчев, радиолог од Скопје и
2. книгата "Клиничка трауматологија" од авторите: проф. д-р Илија Тодоров, проф. д-р Спасе Јовковски, проф. д-р Владимир Георгиев, ас. д-р Владо Јовановски, проф. д-р Божидар Гавриловски, доц. д-р Зоран Спировски и проф. д-р Бојана Тодорова.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-4130/2
10 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување на
наградата "Климент Охридски",
д-р Сотир Голабовски, с.р.

1720.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 1 од Одлуката за формирање на Координативно тело за одвивање на подготовките и активностите во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ОДВИВАЊЕ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. За членови на Координативното тело за одвивање за подготовките и активностите во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година, се определуваат:

- Цабир Ахмети, раководител на Сектор во Агенцијата за информации,
- Михајло Васиќ, вработен во Секторот за сообраќај и инфраструктура во Министерството за транспорт и врски,
- Ивон Величковиќ, заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт,
- Светлана Ѓорѓева, раководител на Македонскиот информативен центар за животна средина во Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Руши Исмаили, вработен во ЈП за поштенски сообраќај, "Македонска пошта" - Подружница - Тетово,
- Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството за финансии,
- Јове Кекеновски, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Скендер Красниќи, дипл.инж.арх.помошник раководител на Сектор во Министерството за транспорт и врски,

- Ирина Кроткова, советник за билатерална соработка во Одделението за меѓународна соработка во Министерството за култура,

- Драган Мартиновски, државен советник во Министерството за финансии,

- Јанко Николовски, раководител на Сектор за јавно и интерно информирање во Агенцијата за информации,

- Коста Пантев, началник во Секторот за станбено-комунални работи и инфраструктура во Министерството за транспорт и врски,

- Душко Поповски, директор на Бирото за туризам во Министерството за економија,

- Зорица Смилева, раководител на Одделение во Министерството за економија,

- Оливер Шамбеовски, помошник на раководителот на Секторот за творештво и заштита на културното наследство во Министерството за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4378/9
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1721.

Врз основа на член 43 од Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

1. Се разрешува Стефче Стефановски од должноста заменик на директорот на Заводот за платен промет, заклучно со 15.09.2001 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5372/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1722.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98) и член 25 од Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиотелевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ПОРАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА"

1. Од должноста членови на Комисијата за делбен биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие "Македонска радиотелевизија" се разрешуваат:

- Миле Петрушевски,
- Душан Карамановски,
- Имер Исмаили.

2. За членови на Комисијата за делбен биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие "Македонска радиотелевизија" се именуваат:

- Цена Георгиева, финансов директор на МРТ,
- Тодор Малезански, помошник на генералниот директор на МРТ за правни прашања,
- Миљаим Љатиџи, уредник-коментатор во Редакција за емисии на албански јазик во Информативна програма на МТВ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6566/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1723.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

1. Се разрешува м-р Љупчо Несторовски од должноста директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-7053/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1724.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96, 40/99 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. Петар Евросимовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје се именува Кети Котева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6005/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1725.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА МИА - СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. Соња Трајковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција МИА - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција МИА - Скопје, од редот на вработените се именува Валентин Јанковски, организатор на работа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6228/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1726.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "КОЛЕ
НЕДЕЛКОВСКИ" - СКОПЈЕ

1. Софче Димитрова се разрешува од должноста член на Училишниот одбор на ОУ "Коле Неделковски" - Скопје.

2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Коле Неделковски" - Скопје се именува Југослав Србиновски, раководител на Сектор во Министерството за транспорт и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-56/8
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1727.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "КИРИЛ И
МЕТОДИЈ" - ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" - Велес се разрешуваат:

- Филимон Јанев,
- Венко Стојановски.

2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" - Велес се именуваат:

- Благој Каракачанов, професор во ОМУ "Киро Димов" - Велес,
- Биљана Караџова, доктор на медицина, вработена во Медицинскиот центар - Велес.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-56/10
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1728.

Врз основа на член 63 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата ХСIII седница одржана на 13.12.2001 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ

1. Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 13/98, 24/00, 41/01) престанува да важи на 31.12.2001 година.

О.бр.02-15/ХСIII-2/2001
13 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за укинување на издршка по тужба на тужителот Златко Ивановски ул. "Скоевска" бр. 54, Скопје против тужената Вероника Ивановска со непозната адреса на живеење.

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-566 од 12.11.2001 година, за посебен старател на тужената Вероника Ивановска поставена е Лела Стојкова, адвокат од Скопје, ТЦ Мавровка, локал 9.

Посебниот старател ќе се грижи за интересите на Вероника Ивановска се до нејзиното појавување во судот, односно нејзин полномошник или законски застапник.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X. П. бр. 483/01. (30012)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по тужба на тужителот Маневски Трипун од с. Труба рево против тужениот Стојановиќ Петар со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во судот како би можел судот да го извести за тужбата и другите докази, во спротивно судот за него ќе постави привремен старател од редот на адвокатите.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П. бр. 714/00. (30352)

Пред овој суд се води постапка за долг по тужба на тужителот Фонче Пешински од Скопје, против тужените Убавка Стојчева и Боге Стојчев двајцата од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 3020-653 од 31.10.2001 година, за времен старател на тужените Убавка Стојчева и Боге Стојчев двајцата од Скопје, сега со непозната адреса на живеење е поставен адвокатот Фани Михајловска ул. "Лермонтова" бр. 3.

Привремениот старател ќе ги застапува тужените пред судот и ќе ги штити нивните права во поведената постапка за долг се додека тужените или нивниот полномошник не се јави пред судот, а до правосилното окончување на спорот.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 2232/00. (30507)

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак по тужба на тужителот Даница Николоска од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 112-а, против тужениот Никола Николоски од Прилеп, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Никола Николоски во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", да се јави во судот и да ја достави точната адреса на живеење, а во спротивно ќе му се постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси се до правосилното окончување на постапката пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 2332/00. (30756)

Пред овој суд е во тек постапка за поништување на договор по тужбата на тужителката Бунгуровска Зо-рица од Скопје, против тужената Апостолова Дугалиќ Грозданка со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Апостолова Дугалиќ Грозданка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна, сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не постапи по налог на овој суд ќе му биде поставен привремен старател Иванка Јаки-мовска адвокат од Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 551/01. (30810)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Во Трговскиот регистар на Основниот суд во Битола на ден 05.12.2001 година, е запишана намерата за намалување на основната главница на Друштвото за производство, трговија и превоз на патници со такси возила Светлана Кондинска СВЕТЛЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз - извоз Битола и ги повикува сите доверители да ги истакнат своите побарувања бидејќи Друштвото е согласно да им ги плати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не биде поднесено побарување, се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната на главница.

Од Основниот суд во Битола. (30746)

Во постапката по предметот на Основниот суд во Битола, П. бр. 2177/99 за застапување по тужба на тужителот ПП "Транс - Унионшпед - Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 106-а, против тужениот Драган Ангелевски од Скопје, со непозната адреса. На тужениот Драган Ангелевски му се одредува привремен застапник адвокатот Ангелина Јошевска од Битола.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник и ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 2177/99. (30579)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Султана родена Асани Лутвиу од Гостивар, ул. "Боге Велјаноски" бр. 52, против тужениот Накил роден Незири Лутвиу од Гостивар, со непозната адреса во Република Италија.

Бидејќи тужениот Накил Лутвиу се наоѓа на временна работа во Република Италија, со непозната адреса, а поради потребите на постапката на тужениот му се поставува привремен застапник кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот во постапката.

За привремен застапник на тужениот му се поставува од редовите на адвокатите Елези Ферат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 827/01. (30600)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци, во тек е постапка за неосновано збогатување, вредност 38.000,00 денари и тоа по тужбата на тужителот Џамбазов Коле од с. Марена, против тужениот Гогов Гого од Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 64.

За привремен застапник на тужениот кој е со непозната адреса на живеење и престојување во Грција, се поставува адвокатот Гуро Стојановиќ од Кавадарци.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник и ќе ги врши се додека тужениот не се појави во судот, односно додека од органот за старателство не му биде поставен старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр.365/00.(30883)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево, се води граѓанска постапка за утврдување право на сопственост по пат на градба по тужба на тужителот Зоран Кацески од Кичево, ул. "М. Тито" бб застапуван од полномошник адвокатот Гоце Ацески од Кичево, против тужените Виолета, Стефан и Наталија Стојаноски, од Кичево и Бравчиќ Благоица од Кичево, сите со непозната адреса на живеење и престојување, а спрема извештајот на ОВР - Кичево бр. 25.8.5/2853 од 05.10.2001 година, како и против тужената Елена Стојаноска од Кичево, ул. "М. Тито" бр. 119.

Во смисла на член 78, член 79 и 80 од Законот за парнична постапка на тужените Виолета Стојаноска, Стефан Стојаноски, Наталија Стојаноска, Благоица Бравчиќ сите од Кичево, а сега со непозната адреса на живеење им се поставува адвокатот Златко Додоски од Кичево кој ќе ги застапува интересите на тужените се додека тие или нивниот застапник не се појават пред судот се до правосилното окончување на постапката. По овој предмет е закажана расправа за ден 24.12.2001 година во 11,40 часот.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 101/99. (30673)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Али Алили од с. Никуштак - Куманово, против тужената Атиде Алили моминско Алити од Куманово, сега во странство со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот е 60.000 денари.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење, од Основниот суд во Куманово на тужената Атиде Алили моминско Алити Куманово и се поставува времен застапник адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, која што ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, I. Пж. бр. 09-1328/01. (30722)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Основниот суд во Прилеп, води постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено, го повикува Глигур Димов Кондоски од Прилеп, роден во 1902 година, во Прилеп, а по сознанија на предлагачот загинат во Букурешт - Романија во 1977 година, да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

По истекот на овој рок, лицето Глигур Кондоски ќе биде прогласено за умрено.

Од Основниот суд во Прилеп, Р. бр. 522/01. (30674)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по тужба на тужителот Имери Садри од с. Челолек, Тетовско, против тужениот Елези Ибрахим од с. Челолек сега во СР-Германија, со непозната адреса.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави пред судот, ја посочи неговата адреса или одреди свој полномошник кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното завршување на постапката.

Во спротивно по протек на овој рок, судот преку ЦСР - Тетово ќе бара одредување на времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 714/01. (30574)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка поради исполнување на договор по тужба на тужителите Горѓевски Роберт и Горѓевска Благунџа двајцата од с. Теарце, против тужените Крстески Илија, Крстески Веселин и Стојковски Јордан сите од с. Теарце, а сега со непозната адреса.

Бидејќи тужените Крстески Веселин и Стојковски Јордан, се со непозната адреса за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јават во судот или да одредат свој полномошник, а во спротивно на истите ќе им биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 816/01. (30575)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор по тужба на тужителот Абди Мехмед од с. Теарце, против тужените Никушевски Мирко од с. Отушиште, сега моментално се наоѓа во Банат - Србија, со непозната адреса, Никушевски Петре и Никушевски Аце двајцата од с. Отушиште, сега се наоѓаат во Англија, со непозната адреса и Спировска Роска од с. Теарце, сега моментално се наоѓа во Германија, со непозната адреса. Вредност 20.000,00 денари.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават пред судот, да ги посочат нивните адреси или одредат нивните полномошници кои ќе ги застапуваат пред судот до правосилното завршување на постапката по предметот.

Во спротивно по истекот на рокот судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на времен старател за тужените, кој ќе ги застапува во постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 664/01. (30576)

Пред Основниот суд во Тетово, се води бракоразводен спор по тужба на Кибрије Бајрами родена Етеми од Тетово, ул. "Орце Николов" бр. 5, против Шемседин Бајрами од Београд.

Се повикува тужениот Шемседин Исмаилхаки Бајрами од Београд со непозната адреса да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" или да одреди полномошник, а во спротивно преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 592/01. (30577)

Пред овој суд се води спор за раскинување на договор, на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, ЦО Скопје, подрачна единица Тетово, против Поповиќ Нинослав од Тетово, а сега со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да достави адреса на судот или назначи свој застапник, во спротивно ќе му биде поставен времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1380/00. (30578)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 377/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-54048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за заштита на деца на Јавната установа за деца - Детска градинка СРНИЧКА - Скопје, бул. "Јане Сандански" бб, Скопје.

Основач: Влада на РМ.

Дејности: згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст кое се обезбедува и остварува во детската градинка преку: згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот и социјалниот развој на детето до 7 години живот, односно до вклучување во основно образование. Детската градинка: организира згрижување и воспитание и за деца со пречки во физичкиот или психичкиот развој, обезбедува престој и исхрана и за деца над 7 години до 10 години живот, организира и други скратени вонинституционални форми за згрижување и воспитание и за деца кои не се опфатени со згрижување и воспитание во детската градинка, одделни услуги од својата дејност организира и во други просторни услови, дава одредени услуги на деца и семејства, организира и повремено чување на деца во домашни услови, организира и други институционални активности за задоволување на специфичните интереси и потреби на детето, и дава услуги и од повисок квалитет од утврдениот со стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Овластувањата во правниот промет со трети лица се неограничени.

Вршител на должност директор е Тодорка Грпчевска, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 377/01. (29030)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег. бр. 76/01 од 03.10.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Центар за развој на граѓанско општество-Скопје скратено име ЦРГО-Скопје под III Рег. бр. 76/01 од 03.10.2001 година со седиште на ул. "Михаил и Ефримиј" бр. 27, Скопје.

Дејноста на здружението е: развој на демократијата и цивилното општество, продлабочување на демократските процеси, демократска непартиска едукација, промовирање на човековите права и слободи, заштита на основните човекови права и слободи, набљудување на локалните и националните граѓански избори, развивање на меѓуетничките и меѓународните односи и продлабочување на меѓуетничката толеранција, работа на проекти, организирање семинари летни школи, детски и младински центри за едукација и правилна примена на демократијата меѓу младите и др.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Центарот за развој на граѓанско општество - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III.Рег. бр. 76/01. (30406)

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 11/2001 од 27.07.2001 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив МЛАДИНСКИ ФОРУМ "ОКО" од Струга, или скратен назив на Здружението "МФ-ОКО" од Струга.

Основна цел на Здружението е остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот, зближување на младите луѓе на рамноправна основа без разлика на нивната национална, верска и социјално-економска припадност, афирмација на младите луѓе, создавање и градење цврста мулти-етничка култура, воспоставување на традиционални и морални доблести кај младите луѓе и поттикнување на меѓународното пријателство и дијалог врз принципот на рамноправност и меѓусебно почитување.

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга, ул. "Димче Ковачески" бр. 1/13.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 11/2001. (30580)

Основниот суд во Струга, со решение Рег.згф.бр. 13/2001 од 17.10.2001 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението со назив Еколошко друштво "ОКТИСИ 2001" од с. Окитиси.

Здружението има за цел заштита на природата и животната средина, развивање на еколошката свест на граѓаните, работните луѓе, учениците и студентите, како и заштита на природните реткости во регионот и пошироко.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Окитиси.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 13/2001. (30581)

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф. бр. 12/2001 од 14.09.2001 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив: Невладинa организација за културна иницијатива "МЕДИА АРТ ЕКСПЛОРЕР" од Струга.

Здружението е невладинa организација за културна иницијатива формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања и заради вршење на дејности и активности за унапредување на културниот живот, еколошката свест и демократските односи во Струга.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Мите Димоски" бр. 11 во Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 12/2001. (30582)

Основниот суд во Струга со решение Рег.згф.бр. 14/2001 од 26.11.2001 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив: Здружение за европска интеграција "МИККСИА е РЕ" од Струга.

Здружението има за цел промовирање, создавање и развивање соработка, меѓусебно разбирање и толеранција, почит, заеднички и индивидуални контакти помеѓу граѓаните односно младите од регионот на општина Струга - РМ и пошироко.

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег.згф. бр. 14/2001. (30583)

Со решение Згф.бр. 32/2001 од 26.09.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 32 за 2001 година се запишува:

- Здружение на хендикепирани лица "МИЛОСРДНО СРЦЕ" - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан Стојанов" бр. 10 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 32/2001.

(30584)

Со решение Згф.бр. 34/2001 од 15.10.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 34 за 2001 година се запишува:

- Хуманитарно здружение за борба против дрога и алкохол "АЛФА" - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Пиринска" бр. 58 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и целата територија на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 34/2001.

(30585)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 1/2001 од 11.01.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението за производство и преработка на маслодајни култури - Св. Николе на ул. "Маршал Тито" бр. 18.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30588)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 4/2001 од 23.01.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со име: Здружение за развој на мали и средни претпријатија "Св. Николе" - Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бб.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30589)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 5/2001 од 24.01.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со име: Регионален сојуз на одгледувачи на говеда "Македонско Млеко" со седиште во Св. Николе на ул. "Плоштад Илинден" бр. бб.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30590)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 6/2001 од 05.02.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението на граѓани со име: Тениски клуб "ЗОРА" - Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 62.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30591)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 8/2001 од 28.03.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението на граѓани со име Здружение на власи "КАЛИН-КАМЕН" - Св. Николе, ул. "Вера Циривири" бр. 17.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30592)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 12/2001 од 03.09.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението на одгледувачи на домашни зајаци "КАЛИФОРНИЈА" - Св. Николе, ул. "Сутјеска" бр. 67.

Од Основниот суд во Св. Николе.

(30593)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 13/2001 од 14.09.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, фондацијата за обнова и развој на Овче Поле - Св. Николе со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 3.
Од Основниот суд во Св. Николе. (30594)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 14/2001 од 27.09.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Асоцијација на здруженија на граѓани од општини кои имаат усвоено локални еколошки акциони планови - ЛЕАП со седиште во Св. Николе на ул. "Пионерска" бр. 13.

Од Основниот суд во Св. Николе. (30596)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 15/2001 од 01.11.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружение на граѓани со име: Фудбалски клуб "ОВЧЕ ПОЛЕ - ЈУНИОРИ" - Св. Николе, ул. "Кочо Рацин" бб.

Од Основниот суд во Св. Николе. (30597)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 16/2001 од 07.11.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружение на граѓани со име: Општинска организација на Црвен крст - Св. Николе, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 38-а.

Од Основниот суд во Св. Николе. (30598)

Основниот суд во Св. Николе, со решение бр. 17/2001 од 21.11.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението со име: "Центар за проучување и унапредување на мирот" - Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 90.

Од Основниот суд во Св. Николе. (30599)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1141 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани ЛИБРА 2001 од Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 19/42.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција и унапредување на човековите права, јакнење на граѓанското општество и демократските институции, унапредување на меѓунационалните односи, организирање и приредување на културни, спортски и други видови манифестации како и соработка со разни владини и невладини организации на локално, национално и меѓународно ниво.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г.бр. 199/01. (30638)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1135 се запишува здружението на граѓани "ГРУПА ЗА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА", со седиште во Скопје, ул. "Леринска" бр. 17а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на следење на состојбата со остварувањето на граѓанските права преку формирање на центри за мониторинг, унапредување и заштита на граѓанските права, вклучување во разни истражувања од оваа област, заштита на животната средина како и соработка со други сродни друштва и институции во Градот, Република Македонија и во странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.З.Г.бр. 172/01. (30641)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1139 се запишува здружението на граѓани Здружение за негување на староградската песна "ЛИРА", со седиште во Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 116.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обнова на цркви и манастири во Република Македонија и изградба на цркви и манастири во Р. Македонија, во соработка со Македонската православна црква како и соработка со слични здруженија во правецот за обновата на стари цркви и манастири и изградба на нови цркви и манастири во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 196/01. (30644)

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 107 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Непрофитабилна асоцијација "АЛИСЕИ", со седиште во Милано - Република Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација Непрофитабилна асоцијација АЛИСЕИ, е во Скопје на ул. "Партизански Одреди" бр. 26 влез 2 стан 3.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Непрофитабилна асоцијација "АЛИСЕИ" од Милано - Република Италија, ќе се однесуваат на давање помош во лекови и санитарски материјали, компјутерска опрема, реконструкција на амбулантите во регионите на Куманово, Скопје и Тетово, помош за реконструкција на школите во регионите на Куманово, Скопје и Тетово, набавка на амбулантно возило за прва помош како и помош за реконструкција на куќите разурнати од последиците на борбите во Македонија и тоа во регионите на Куманово, Скопје и Тетово.

Подружницата на странската организација Непрофитабилна асоцијација "Алисеи", стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр. 11/01. (30647)

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ.бр. 18/2001 од 29.11.2001 година го запишува следното:

Се запишува основање на здружение на граѓани - Сојуз на спортови во Кичево, со седиште во Кичево во просториите на ФК - "НАПРЕДОК" од Кичево.

Цели и задачи на здружението е утврдување на основната заедничка политика за развој на спортот во Кичево, поттикнување, омасување и развој на спортот и спортско рекреативните активности, помагање и поддржување на спортските активности и асоцијации, стимулирање развој на училишните друштва, секции и спортски школи, соработува со училиштата, спортските организации, клубови и друго.

Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачјето на Општина Кичево.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Благоја Деспотоски од Кичево.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 29.11.2001 година.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 18/2001. (30662)

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ.бр. 14/2001 од 18.10.2001 година го огласува следното:

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации се запишува основањето на здружението на земјоделски производители "ВИНОЖИТО" од Кичево, со седиште на ул. "Димитар Влахов" бр. 3.

Целите и задачите на здружението се: негување, развивање и творечко поврзување на трудот заради непосредно согледување на достигнувањата во одгледувањето и негувањето на земјоделското производство, организирање предавања, семинари и курсеви, учество на натпревари, саеми, изложби и други собири во земјата и странство, унапредување на производството преку непосредно создавање на одгледувачите со најсовремените агротехнички и зоотехнички мерки, приоритетно ангажирање на сите релевантни фактори за научно проучување и согледување на компаративните предности за одгледување на житни, градинарски, овошни култури, сточарство и пчеларство во Општината, согледување на состојбите со водата и водната мрежа и др.

Здружението на граѓани ќе дејствува на територијата на Општина Кичево.

Лицето овластено за застапување и претставување на претпријатието е Миле Грозданоски од Кичево.

Здружението се стекнува со својство на правно лице сметано од 18.10.2001 година.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 14/2001.

(30664)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 330/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "БЕСА-ТЕХ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Алија Авдовик" бр. 18, со жиро сметка 40110-601-349298 и регистарска влошка 1-63069-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па се заклучува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "БЕСА-ТЕХ" од Скопје се заклучува. По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30261)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 348/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЗИМРИТ КОМЕРЦ" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Шуто Оризари" бр. 48, со жиро сметка 40100-601-465871 и регистарска влошка 020328367-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЗИМРИТ КОМЕРЦ" ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30262)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 342/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Самостојна заботехничка лабораторија "АРТ ДЕНТАЛ" Скопје, со седиште на ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 28, со жиро сметка 40100-603-30276 и регистарска влошка 1-69939-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Самостојна заботехничка лабораторија "АРТ ДЕНТАЛ" Скопје, се заклучува. По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 420/01 од 21.11.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ЗИМЕКС" Зоран и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Дебарца" бр. 36, и жиро сметка број 40100-601-159924, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ЗИМЕКС" Зоран и други ДОО Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30320)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 384/01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Таксист Ристо Киро Николов ТП "КАПРИ" Скопје, со седиште на ул. "Карл Либкнехт" бр. 13-6, со жиро сметка 40110-601-391259 и регистарска влошка 1-68930-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Таксист Ристо Киро Николов ТП "КАПРИ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30407)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 241/01 од 09.10.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ДРАГОМИР" увоз-извоз ЦО, со седиште на ул. "Филип Филиповик" бр. 12, со жиро сметка 40110-601-120053, како и број на регистарска влошка 1-17465-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ДРАГОМИР" увоз-извоз ЦО се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30405)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 381/01 од 27.11.2001 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка на должникот ЗЗ КАРАЦИЦА с. Патишка река, Скопје со жиро сметка 40100-601-17980.

За стечаен судија се определува Снежана Трповска судија при овој суд и член на стечајниот совет. Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 14.12.2001 година во 10,00 часот во барака бр. 4 соба бр. 5 при овој суд. Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување: За привремен стечаен управник се определува Симон Михајловски од Скопје, ул. "Белишка" бр. 18-а.

Се задолжува привремениот стечаен управник да ги заштити и одржува имотот на должникот да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката. Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30390)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 107/2001 од 04.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на мало и големо "БАК" Чедо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Џон Кенеди" бр. 16, со жиро сметка 40100-601-244432 и регистарска влошка 02028416?-8-01-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на мало и големо "БАК" Чедо ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30369)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 387/01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги, увоз-извоз "РЕКОРД-РС" ДОО Скопје со седиште на ул."Видое Смилевски - Бато" бр. 31-1/8, со жиро сметка 40100-601-360860 и регистарска влошка 1-64866-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги, увоз-извоз "РЕКОРД-РС" ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30357)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 343/01 од 07.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "САТТО-ТРЕЈД" ДОО со седиште на ул."Мариовска" бр. f 5/5, со жиро сметка бр. 40100-601-183972 како и број на регистарска влошка 1-30207-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "САТТО-ТРЕЈД" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30264)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 394/01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЛУЧИЈАНО" Тони ДООЕЛ, со седиште на бул."АСНОМ" бр. 14/1-13, со жиро сметка бр. 40100-601-445991, како и број на регистарска влошка 02014443?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ЛУЧИЈАНО" Тони ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30463)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 393/01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Колонијал ТП БУБА МАРА Трговец поединец Александар Томислав Димитриевиќ Скопје, со седиште на ул."Сава Михајлов - 12" бр. 9, со жиро сметка 40110-601-421000 и регистарска влошка 020011980?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Колонијал ТП БУБА МАРА Трговец поединец Александар Томислав Димитриевиќ од Скопје, се заклучува. По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30460)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 391/01 од 03.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ТАКСИ ПЕЦЕ" Борис Горѓија Пецевски, со седиште на ул."Томе Арсовски" бр. 49-1/43, со жиро сметка бр. 40100-603-390636, како и број на регистарска влошка 1-68992-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ТАКСИ ПЕЦЕ" Борис Горѓија Пецевски, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30459)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 346/01 од 05.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "КАБИ" ДООЕЛ со седиште на ул."Џон Кенеди" бр. 28/1-19, со жиро сметка 40100-601-155764 како и број на регистарска влошка 02031848?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "КАБИ" ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30458)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр.300 /01 од 05.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и транспорт Јовица БС-ТРАНСПОРТ - ДООЕЛ Скопје, експорт-импорт, со седиште с. Петровец, Скопје со жиро сметка 40110-601-388300 и регистарска влошка 02032468?-8-01 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и транспорт Јовица БС-ТРАНСПОРТ - ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30505)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 341/01 од 06.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ФИМАВАК" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул."Скоевска" бр. 1-1/10, со жиро сметка 40100-601-317535 и регистарска влошка 1-57347-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ФИМАВАК" увоз-извоз ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30527)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 160/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец Интернет клуб Горгиевска Добре Маја "ЈАХУ" ТП од Прилеп со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 135, запишан во регистарска влошка 01009264?-6-09-000, со решение Срег. бр. 3099/99 на Основниот суд во Битола со предмет на работење други компјутерски услуги и жиро сметка бр. 41100-601-46764, при ЗПП - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30601)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 168/2001 од 23.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за транспорт, трговија и угостителство увоз-извоз "Ате комери" П.О. од Прилеп со седиште на ул. "Октомвриска" бр. 94, во Прилеп запишан во регистарска влошка бр. 1-5856, со решение Срег. бр. 2225/92 на Окружниот стопански суд во Битола со предмет на работење надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи и жиро сметка бр. 41100-601-13838, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30602)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 37/01 од 01.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ХРИМА" - сендвичара - Тетово ул. "Ј.Сандански" бр. 7, со жиро сметка бр. 41500-601-68786, запишана во регистарска влошка на Основниот суд Скопје I - Скопје бр. 02006497-6/09, а под рег. бр. 5150/98 година, од 30.11.1998 година.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува. Лице што одговара лично и со целиот свој имот за евентуално идни побарувања е основачот Зоран Мирослав Стојановски од Тетово ул. "Ј.Сандански" бр. 107.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30603)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 162/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "ПИЛА УНИВЕРЗАЛ" -Прилеп П.О. со седиште на ул. "Мечкин Камен" бр. 39, запишан во регистарска влошка 1-9250, со решение Срег. бр. 730/93 на Основниот стопански суд во Битола со предмет на работа друга трговија со мешовити стоки и жиро сметка бр. 41100-601-27081, при ЗПП -Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30605)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 148/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Габела" на Савеска Габриела увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со седиште на ул. "Пиринска" бр. 84, запишан во регистарска влошка 01005337?-8-03-000, со решение Трег. бр. 4149/98 на Основниот суд во Битола со предмет на работење производство и трговија на големо и мало и жиро сметка бр. 41100-601-41383, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30606)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 159/2001 од 23.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Земјоделско прометна задруга Јонза експорт-импорт Прилеп со седиште на ул. "Слобода" бр. 47, запишан во регистарска влошка 2-383, на

Основниот суд во Битола со предмет на работење земјоделски работи со жиро сметка бр. 41100-601-34467, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот. Од Основниот суд во Прилеп. (30607)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 157/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "Анадар" Иваноски Бошко ДООЕЛ увоз-извоз од Прилеп со седиште во Прилеп на ул. "Пиринска" бр. 92, запишан во регистарска влошка 01005535?-8-03-000, со решение Срег. бр. 4347/98 на Основниот суд во Битола со предмет на работење производство, промет и услуги и жиро сметка бр. 41100-601-17949, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30608)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 151/2001 од 26.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за промет со мешовита стока Бранко Трајко Христоски "КЛАС" од Прилеп со седиште на ул. "Стеван Димоски" бр. 8, запишан во регистарска влошка 01005449?-6-01-000, со решение Трег. бр. 4261/98 на Основниот суд во Битола со предмет на работење друга трговија на мало во продавници со мешовита стока и жиро сметка бр. 41100-601-448145, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30609)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 63/2001 од 23.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги "Медина" Ајредин и Минир експорт-импорт ДОО Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (30610)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 69/2001 од 23.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство, туризам и услуги "Ема-турс" Екзем ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (30611)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 155/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало Хади Здравеска Весна "Партус" увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со седиште на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 53, запишан во регистарска влошка 01008557?-8-03-000, со решение на Основниот суд во Битола Трег. бр. 2400/99, со предмет на работење трговија на големо и мало и жиро сметка бр. 41100-601-22267, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (30612)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 156/2001 од 22.11.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за трговија на мало Костова Блажева Билјана "Буба - Мара" - Прилеп ТП, со седиште на ул. "Драган Димески" бр. 4, запишан во регистарска влошка 000959 МБС 01000959, со решение Трег. бр. 59/98 на Основниот суд во Битола со предмет на работење трговија на мало со текстил и конфекција и жиро сметка бр. 41100-601-40440, при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува. Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.
Од Основниот суд во Прилеп. (30613)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 239/01 од 04.12.2001 година, над ДООЕЛ "Сиберија" Битола, ул. "Борис Бастеро" бр. 8-а, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-107731, при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола. (30616)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 278/01 од 04.12.2001 година, над ДООЕЛ "Адмир-Ал" Битола, ул. "Мукос" бр. 166, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-70835, при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола. (30617)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 277/01 од 04.12.2001 година, над Услужно и трговско претпријатие "Кс-Аријана" Битола, ул. "Мирче Ацев" бр. 70-а, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-73629, при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола. (30618)

Основниот суд во Кочани, објавува дејка со решение Ст. бр. 2/2001 од 26.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "Мак-Инвес" ДОО Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-4884, при ЗПП Филијала Кочани.

За стечаен управник е именувано лицето Велин Митевски, дипломиран економист од Кочани, со стан на ул. "Никола Карев" бр. 2/1 и тел. бр. 274-686.

Се повикуваат доверителите, доверителите кои имаат различни права над подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги-катастарот, во рок од 15 - дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник. Во пријавата треба да се означи бројот на предметот над кој постои различно право, начинот и основот на засновањето на правото, како и обезбеденото побарување.

Доверителите кои без оправдани причини намерно ќе пропуштат да поднесат или ќе го одолговлекуваат поднесувањето на пријавата, одговараат за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и Собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за понатамошниот тек на постапката на ден 23.01.2001 година, со почеток во 10 часот во сала бр. I на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (30675)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 233/2001 од 23.10.2001 година, над ПП КГЗ "Комерц" увоз-извоз Битола и Горјанче Кузмановски, дејност трговија и жиро сметка 40300-601-76748, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (30676)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 450/2001 од 03.12.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво и проектирање "МИДА ИНЖЕНЕРИНГ" Розита ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Петар Манџуков" бр. 165-а, и жиро сметка 40100-601-123104, истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво, проектирање "МИДА ИНЖЕНЕРИНГ" Розита ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30699)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 336/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Парфимерија Кристи-Пром ТП Жаклина Стојан Ристовски од Скопје, со седиште на ул. "Финска" бб, со жиро сметка 40110-601-479949 и број на влошка 02034684?-6-01-000, при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Парфимерија Кристи-Пром ТП Жаклина Стојан Ристовски од Скопје, се заклучува.

За сите идни побарувања одговара Жаклина Ристовска од Скопје со место на живеење ул. "Финска" бр. 17.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30701)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 418/01 од 07.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "РИНИ II" ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. "Димитрија Чуповски" бр. 78/1-4, со жиро сметка бр. 40100-601-163219, како и број на регистарска влошка 1-25386-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот претпријатие за трговија на големо и мало "РИНИ II" ДОО увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30704)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 966528 на име Адемоска Шерифе, с. Норово, Крушево. (30862)

Пасош бр. 1517134/01 издаден од УВР-Скопје на име Хаџер Камберова, с. Сингелик ул. "10" бр. 5, Скопје. (30948)

Пасош бр. 144295 издаден од УВР-Скопје на име Лефковски Зоран, ул. "С.Пужалка" бр. 32/2-9, Скопје. (30961)

Пасош бр. 1116869/98 издаден од УВР-Скопје на име Калиси Астрит, Скопје. (30975)

Пасош бр. 1550469/01 издаден од УВР-Скопје на име Симоновиќ Тони, Скопје. (31049)

Пасош бр. 1619535 издаден од УВР - Кавадарци на име Малинков Борис, ул. "ЈНА" бр. 8, Кавадарци. 31050

Пасош бр. 616740 издаден од УВР - Куманово на име Мумин Алији, с. Лојане, Куманово. (31051)

Пасошот со бр. 128307/93 на име Бислим Душки, ул. "А. Македонски" бр. 5-А, Скопје, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 90/2001 се сторнира. (31052)

Пасош бр. 1496409 на име Асановска Пакизе, ул. "Козјак" бр. 93, Битола. (22845)

Пасош бр. 367470 на име Незир Рамадани, с. Долно Татеша, Струга. (30380)

Пасош бр. 610865 на име Драгица Кузмановска, ул. "Димче Лахчански" бр. 45/35, Битола. (28481)

Пасош бр. 1229019 на име Глигор Мушкарски, с. Дрвош, Струмица. (30391)

Пасош бр. 275667 издаден од ОВР - Кочани на име Сефединова Рубие, ул. "Стамен Манов" бр. 48, Кочани. (31048)

Пасош бр. 1283636/99 издаден од УВР-Крива Паланка на име Сашо Јовановски, с. Гиновци, Крива Паланка. (31063)

Пасош бр. 1572513 на име Ангелик Андреј, с. Злеово, Радовиш. (31064)

Пасош бр. 0698675 на име Ангелик Стојанка, с. Злеово, Радовиш. (31065)

Пасош бр. 1572514 на име Анвелич Ана, с. Злеово, Радовиш. (31066)

Пасош бр. 1655894 издаден од УВР-Струмица на име Наковска Снежана, ул. "Јанко Цветинов" бр. 55-1/3, Струмица. (31068)

Пасош бр. 1580089 издаден од УВР-Струмица на име Арапова Магдалена, с. Секирник, бр. 21, Струмица. (31069)

Пасош бр. 1058776 на име Темков Марјанчо, ул. "Киро Спанцов" бр. 17-6, Кавадарци. (31074)

Пасош бр. 1037468/97 издаден од УВР-Скопје на име Величковски Свето, ул. "502" бр. 41, с. Марино, Скопје. (31147)

Пасош бр. 493153/94 издаден од УВР - Куманово на име Нуран Рушити, с. Ваксинце, Куманово. (31148)

Пасош бр. 1252027/99 издаден од УВР - Куманово на име Муслији Сељами, ул. "Тоде Мендол" бр. 55, Куманово. (31149)

Пасош бр. 1403934 издаден од УВР-Гевгелија на име Карагоњев Слободан, с. Прдејци, Гевгелија. (31150)

Пасош бр. 1350871 издаден од УВР - Тетово на име Амети Самир, с. Боговиње, Тетово. (31151)

Пасош бр. 583522 издаден од УВР - Тетово на име Амети Севдије, с. Боговиње, Тетово. (31152)

Пасош бр. 946043/96 издаден од УВР - Скопје на име Фидуш Гуреџи, с. Рашче, Скопје. (31153)

Пасош бр. 1235285/99 издаден од УВР-Скопје на име Рамадани Алајдин, с. Сингелик, Скопје. (31154)

Пасош бр. 1353211 издаден од УВР - Скопје на име Митат Хасановски, ул. "Стојна Стефкова" бр. 86, Скопје. (31155)

Пасош бр. 1342774/00 издаден од УВР-Тетово на име Сеадини Наим, ул. "179" бр. 28, Тетово. (31214)

Пасош бр. 1502960/01 издаден од УВР - Куманово на име Шаќири Ариф, ул. "Црнотравска" бр. 86, Куманово. (31215)

Пасош бр. 0608454 на име Станојевска Билјана, ул. "Север Југ" бр. 19/5, Битола. (31228)

Пасош бр. 0608455 на име Станојевски Мијалче, ул. "Север Југ" бр. 19/5, Битола. (31229)

Пасош бр. 0471973 на име Трајчевска Елена, ул. "Кли. Охридски" бр. 104-г, Битола. (31230)

Пасош бр. 929670/96 издаден од УВР-Струмица на име Атанасова Кирилка, с. Муртино бр. 125, Струмица. (31231)

Пасош бр. 1622099/01 издаден од УВР - Струмица на име Велкова Катерина, с. Муртино бр. 10, Струмица. (31232)

Пасош бр. 0354572 издаден од УВР - Скопје на име Чахили Рамадан, Скопје. (31233)

Пасош бр. 1450863/00 издаден од УВР-Скопје на име Османи Осман, ул. "Брсјачка Буна" бр. 15, Скопје. (31235)

Пасош бр. 1393555 издаден од УВР - Скопје на име Вељаноска Јасмина, ул. "М.Тито" бр. 20, Д. Лисиче, Скопје. (31237)

Пасош бр. 1607583/01 издаден од УВР-Скопје на име Цветковски Миодраг, ул. "Исаија Мажовски" бр. 15, Скопје. (31239)

Пасош бр. 1418046 издаден од УВР - Скопје на име Саздовски Горан, ул. "Њу Делхиска" бр. 4-3/3, Скопје. (31240)

Пасош бр. 392245/94 издаден од УВР-Скопје на име Јовчевски Јован, ул. "Козле" бр. 88-1/4, Скопје. (31241)

Пасош бр. 1407849/00 издаден од УВР - Куманово на име Амиди Авни, с. Руница, Куманово. (31243)

Пасош бр. 241649/94 издаден од УВР - Куманово на име Фетаов Рашит, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 15, Куманово. (31245)

Пасош бр. 891529/96 издаден од УВР - Куманово на име Каранфиловски Горан, ул. "Борис Кидрик" бр. 5, Куманово. (31246)

Пасош бр. 1022487 на име Јетмир Нуредини, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 174, Тетово. (28171)

Чекови од тековна сметка бр. 13385812 од бр. 455009 до 455016, 441693 и 441694 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каранфилов Слободан, Скопје. (30937)

Чекови од тековна сметка бр. 09714326 со бр. 0010003597422, 0030003121701 издадени од Комерцијална банка на име Маринковиќ Радован, Скопје. (31199)

Чекови од тековна сметка на име Исеини Мустафа, с. Форино, Гостивар. (31226)

Чекови од тековна сметка, чекови од бр. 01200158 6011 до 0012001586024 и бр. 0160000104762 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Василески Гоце, Скопје. (31263)

Чекови од тековна сметка бр. 06240133 од бр. 001200 1585362 до 0012001585376 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексик Милош, Скопје. (31264)

Работна книшка на име Маноилов Стојан, Штип. (30856)

Работна книшка на име Богоески Апостол, Тетово. (30857)

Работна книшка на име Стојковска Моме, Куманово. (30859)

Работна книшка на име Петрески Владимир, Гостивар. (30860)

Работна книшка на име Драгољуб Мишевски, Куманово. (30861)

Работна книшка на име Паунова Жаклина, ул. "14-та бригада" бр. 112, Кочани. (30868)

Работна книшка на име Абдул Аслан, Скопје. (30884)

Работна книшка на име Аљи Илјази, Скопје. (30885)

Работна книшка на име Горан Китевски, Скопје. (30940)

Работна книшка на име Бајрамовски Џеал, с. Брест, Скопје. (30949)

Работна книшка на име Мемеди Берат, с. Семениште, Скопје. (30958)

Работна книшка на име Лефковски Зоран, Скопје. (30962)

Работна книшка на име Билбилоски Ѓорѓе, с. Другово, Кичево. (31024)

Работна книшка на име Ремзи Османи, Куманово. (31025)

Работна книшка на име Орце Тоневски, Крива Паланка. (31031)

Работна книшка на име Мирчески Славе, ул. "Марксова" бр. 72, Прилеп. (31033)

Работна книшка на име Михајло Радуновиќ, Скопје. (31058)

Работна книшка на име Абдурамани Мухарем, Скопје. (31059)

Работна книшка на име Ејупи Назми, Тетово. (31043)

Работна книшка на име Димитриеска Софија, Гостивар. (31046)

Работна книшка на име Цветков Коце, Штип. (31047)

Работна книшка на име Менсур Мустафи, с. Огња, Куманово. (31113)

Работна книшка на име Гајур Мухаџири, Гостивар. (31117)

Работна книшка на име Бобан Петрушески, ул. "11 Октомври" бр. 72, Куманово. (31120)

Работна книшка на име Сулејмани Мустафа, ул. "В. Петковска" бр. 10, Куманово. (31121)

Работна книшка на име Славко Нинов, Скопје. (31196)

Работна книшка на име Божидар Неделковски, Скопје. (31197)

Работна книшка на име Саитовиќ Сафет, Скопје. (31261)

Работна книшка на име Верица Јадровска, Скопје. (31262)

Воена книшка на име Гошев Филип, Штип. (30870)

Воена книшка на име Зекимурем Хусаинов, Винаца. (31034)

Воена книшка на име Ирфан Мехмед, Скопје. (31060)

Воена книшка на име Николовски Гоце, Велес. (31116)

Воена книшка на име Десковски Драган, Скопје. (31195)

Воена книшка на име Атанасовски Нинослав, Куманово. (31227)

Воена книшка на име Младеновиќ Слободан, Скопје. (31256)

Воена книшка на име Тодевски Симо, Скопје. (31257)

Воена книшка на име Бојковски Сашо, Скопје. (31258)

Воена книшка на име Џоровски Слободан, Скопје. (31259)

Свидетелство на име Висар Саити, Тетово. (30858)

Свидетелства за 1 и 2 одделение издадени од ОУ "Владо Тасевски" Скопје на име Крунговски Илче, Скопје. (30964)

Свидетелство на име Цветановски Александар, Куманово. (31026)

Свидетелство за 7 одделение на име Марјан Пешевски, ул. "Партизански Пат" бр. 114, Делчево. (31032)

Свидетелство издадено од ОУ "Маршал Тито" - Арачиново, на име Насер Селими, Скопје. (31061)

Свидетелство за 8 одделение на име Сиљаноска Мимоза, ул. "М.Тито" бр. 3, Прилеп. (31037)

Свидетелство за 8 одделение на име Николов Ацо, с. Облешево, Кочани. (31038)

Свидетелство за 8 одделение на име Шефкет Авзија, Тетово. (31039)

Свидетелство за 8 одделение на име Јорданов Дејвид, с. Тркање, Кочани. (31040)

Свидетелство за 8 одделение на име Стојакос Валентин, Винаца. (31041)

Свидетелство на име Башким Ариф, Тетово. (31042)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Тодор Јанев" на име Богданова Богданче Трендафилка, с. Чашка, Велес. (31044)

Свидетелство на име Рефик Рушити, Гостивар. (31108)

Свидетелство за 4 одделение и диплома на име Арсова Мирјана, Штип. (31109)

Свидетелство за 8 одделение на име Абдула Илјази, с. Слупчане, Куманово. (31110)

Свидетелство за 8 одделение на име Мухамед Илјази, с. Слупчане, Куманово. (31111)

Свидетелства од 1. 3 година издадени од СПУ Идризово на име Саније Алифи, с. Черкезе, Куманово. (31112)

Свидетелство на име Ракичиева Зорица, Велес. (31114)

Свидетелство на име Ружица Далевска, с. Башино село, Велес. (31115)

Свидетелство на име Девик Ирена, Велес. (31118)

Свидетелство на име Игор Јовановиќ, ул. "7" бр. 10, Куманово. (31119)

Свидетелство за 8 одделение на име Ненад Дамчевски, с. Пчиња, Куманово. (31126)

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Драгица Стојановска" - Ракотница на име Нервие Арифовска, с. Елово, Скопје. (31194)

Диплома на име Бочварска Биљана, Штип. (31071)

Ученичка книшка издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Спиревски Душко, Скопје. (30888)

Здравствена книшка на име Усније Демирова, ул. "Б. Страчков" бр. 21, Велес. (30855)

Здравствена книшка на име Трајкоска Марга, ул. "М. Пијаде" бр. 246, Прилеп. (31029)

Здравствена книшка на име Димитар Марковски, ул. "Цар Самоил" бр. 149, Битола. (31035)

Здравствена книшка на име Ставревски Кирил, Велес. (31045)

Здравствена книшка на име Стојковски Богдан, Велес. (31122)

Здравствена книшка на име Зекирова Аџер, ул. "Ј. Цуранов" бр. 41, Велес. (31123)

Здравствена книшка на име Адеми Меролка, Велес. (31124)

Здравствена книшка на име Симонов Кристијан, ул. "Родна Ивева" бр. 97, Велес. (31125)

Здравствена книшка на име Крстевски Тодор, с. Војница, Велес. (31127)

Здравствена книшка на име Филцаков Јован Ангел, ул. "Васил Горѓов" бр. 68, Велес. (31128)

Лична карта на име Божиноска Елена, с. Ростуше, Гостивар. (31070)

Даночна картичка бр. 5006993100265 на име Мимиева Соња, Гевгелија. (30865)

Даночна картичка бр. 40279941046978 на име Атлетски клуб Струмица, Струмица. (30867)

Даночна картичка бр. 4030000401677 издадена од Управа за приходи Скопје на име Флора Биба, Скопје. (30871)

Даночна картичка бр. 5030996186517 издадена од Управа за приходи Скопје на име СЗД Драган, Скопје. (30880)

Даночна картичка бр. 4030995140668 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Унипром-95", Скопје. (30886)

Даночна картичка бр. 4030993157237 издадена од Управа за приходи Скопје на име АЕГЕЕ-Скопје, Скопје. (30887)

Даночна картичка бр. 5030995122400 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТП Мерита, Скопје. (30944)

Даночна картичка бр. 5030991127679 издадена од Управа за приходи Скопје на име СЗД Боро, Скопје. (30955)

Даночна картичка бр. 4030900316730 издадена од Управа за приходи Скопје на име Концертино, Скопје. (30967)

Даночна картичка бр. 5030998192565 издадена од Управа за приходи Скопје на име Бутик Дани, Скопје. (30968)

Даночна картичка бр. 5030993114159 издадена од Управа за приходи Скопје на име Мигрос, Скопје. (30969)

Даночна картичка бр. 5030991127075 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТПАглар, Скопје. (30977)

Даночна картичка бр. 4030992169770 издадена од Управа за приходи Скопје на име Обнова Павле и други ДОО, Скопје. (31022)

Даночна картичка бр. 4030993207307 издадена од Управа за приходи на име "СУАТ - КОМЕРЦ" - Кенон ДООЕЛ, Скопје. (31053)

Даночна картичка бр. 5030000203801 издадена од Управа за приходи на име ТП "МАКСИМИЛИЈАН" - бутик, Скопје. (31054)

Даночна картичка бр. 4030991107763 издадена од Управа за приходи на име ППУ "КОЛА КОМПАНИ", Скопје. (31055)

Даночна картичка бр. 5030989115825 издадена од Управа за приходи на име "МИНА" Колонијална продавница, Скопје. (31056)

Даночна картичка бр. 5030997175896 издадена од Управа за приходи на име "Д-Р БИЛИЈАНА" самостојна организација, Скопје. (31057)

Даночна картичка на име Дарко Баламовски, с. Негорци, Гевгелија. (31062)

Даночна картичка на име Здружение за слепи лица, Струмица. (31067)

Даночна картичка на име "САД ГАРА" с. Стрелци, Кичево. (31072)

Даночна картичка бр. 501298104358 на име Јовица Наумовски, Кичево. (31073)

Даночна картичка на име Стојан Димов, ул. "12-ти Октомври" бр. 17, Струмица. (31129)

Даночна картичка на име "ЛУАМ КОМЕРЦ" ДОО ЕЛ с. Велешта, Струга. (31130)

Даночна картичка на име ТА "МЕРГИМИ" Шпегим Сакири, Струга. (31131)

Даночна картичка на име ЗТФ Бесник, Струга. (31132)

Даночна картичка бр. 4030014158411 издадена од Управа за приходи на име "ТРИ БРАКА - КОМЕРЦ", Скопје. (31156)

Даночна картичка бр. 5030990122431 издадена од Управа за приходи на име "АЛАТНИЦА" Милошевски, Скопје. (31157)

Даночна картичка бр. 4030992201682 издадена од Управа за приходи на име ТП "АЛАТНИЦА" Милошевски, Скопје. (31158)

Даночна картичка бр. 4030992215349 издадена од Управа за приходи на име ДИПУТ "НЕДИС-КОМЕРЦ" ДООЕЛ, Скопје. (31159)

Даночна картичка бр. 5030995145280 издадена од Управа за приходи на име "ИКО" Сервис за миене возила, Скопје. (31160)

Даночна картичка бр. 4030994367677 издадена од Управа за приходи на име "ША - ЕМ", Скопје. (31161)

Даночна картичка бр. 4030990235504 издадена од Управа за приходи на име Индустрија Шеќерсон, Скопје. (31162)

Даночна картичка бр. 4030993218740 издадена од Управа за приходи на име КК "ЦЕНТАР", Скопје. (31163)

Даночна картичка бр. 4030995236665 издадена од Управа за приходи на име ТД "БОРОЗАН-КОМПАНИ", Скопје. (31164)

Даночна картичка бр. 4030992235030 издадена од Управа за приходи на име "МАКСИМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ", Скопје. (31165)

Даночна картичка бр. 4030992224682 издадена од Управа за приходи на име "ЛЕС" ДООЕЛ, Скопје. (31166)

Даночна картичка бр. 4030994257898 издадена од Управа за приходи на име ДТТ "БОЈАН", Скопје. (31167)

Даночна картичка бр. 4030999396101 издадена од Управа за приходи на име ДТУУ "АЛБАТРОС" ДООЕЛ, Скопје. (31168)

Даночна картичка бр. 4030992125005 издадена од Управа за приходи на име "ВАЛУЕ" Интернационална агенција ДООЕЛ, Скопје. (31169)

Даночна картичка бр. 4030992363534 издадена од Управа за приходи на име ДППУ "МБА СВИНГ", Скопје. (31170)

Даночна картичка бр. 4030993113574 издадена од Управа за приходи на име "КРОМАК" ДОО, Скопје. (31171)

Даночна картичка бр. 4030994253833 издадена од Управа за приходи на име "АЛ БАЈРАК", Скопје. (31172)

Даночна картичка бр. 4030991255932 издадена од Управа за приходи на име "БРЕЗА ШПЕД", Скопје. (31173)

Даночна картичка бр. 4030900320621 издадена од Управа за приходи на име "БУРШ ЕКСПОРТ", Скопје. (31174)

Даночна картичка бр. 4030997315805 издадена од Управа за приходи на име "БЕГУНЦА ИНПЕКС", Скопје. (31175)

Даночна картичка бр. 4030900322560 издадена од Управа за приходи на име "БЕГИ", Скопје. (31176)

Даночна картичка бр. 4030992178664 издадена од Управа за приходи на име "БУРА КОМЕРЦ", Скопје. (31177)

Даночна картичка бр. 4030997315813 издадена од Управа за приходи на име "БЛАЦА ХОЛИДЕЈ", Скопје. (31178)

Даночна картичка бр. 4030994179471 издадена од Управа за приходи на име "ДАН ЗАС", Скопје. (31179)

Даночна картичка бр. 4030994349199 издадена од Управа за приходи на име "ЕУРОЕМ КОМПАНИ", Скопје. (31180)

Даночна картичка бр. 4030994178858 издадена од Управа за приходи на име "ЕТИ", Скопје. (31181)

Даночна картичка бр. 4030993178749 издадена од Управа за приходи на име "ФИКО КОМЕРЦ", Скопје. (31182)

Даночна картичка бр. 4090000382001 издадена од Управа за приходи на име "ФЕМИ", Скопје. (31183)

Даночна картичка бр. 4030994179011 издадена од Управа за приходи на име "ФОРТУМ", Скопје. (31184)

Даночна картичка бр. 4030993359867 издадена од Управа за приходи на име "ЈЕЛ МОЛИ", Скопје. (31185)

Даночна картичка бр. 4030994179765 издадена од Управа за приходи на име "ЛИН ДИТА", Скопје. (31186)

Даночна картичка бр. 4030995178975 издадена од Управа за приходи на име "ОСЛО", Скопје. (31187)

Даночна картичка бр. 4030900321077 издадена од Управа за приходи на име "ПРЕСНИЦА КОМ", Скопје. (31188)

Даночна картичка бр. 4030900321040 издадена од Управа за приходи на име "ТРИ БРАКА", Скопје. (31189)

Даночна картичка бр. 4030995347785 издадена од Управа за приходи на име "ТОЧИ КОМПАНИ", Скопје. (31190)

Даночна картичка бр. 4030991352903 издадена од Управа за приходи на име "ХАКУЛ", Скопје. (31191)

Даночна картичка бр. 4030999373314 издадена од Управа за приходи на име "Т.ПА.ЛАДИУМ", Скопје. (31192)

Даночна картичка бр. 4030990179728 издадена од Управа за приходи на име "ФРУКТОМ", Скопје. (31193)

Даночна картичка бр. 4030993255972 издадена од Управа за приходи на име "ФИЛКОМ" ДООЕЛ, Скопје. (31216)

Даночна картичка бр. 4030993183750 издадена од Управа за приходи на име "БИП" ДООЕЛ, Скопје. (31217)

Даночна картичка бр. 4030999370056 издадена од Управа за приходи на име "ЕУРО-ТРАНС", Скопје. (31218)

Даночна картичка на име "ДИЕЛИ" ДООЕЛ с. Велешта, Струга. (31133)

Даночна картичка на име "САБАФ" ДООЕЛ, Струга. (31134)

Даночна картичка на име Димитрова Соња, ул. "Лазар Андонов" бр. 2-3/4, Кочани. (31135)

Даночна картичка на име Нетка Здравевска, ул. "Маршал Тито" бр. 89, Струмица. (31136)

Даночна картичка на име Љупчо Силачки, ул. "Ј. Цветинов" бр. 57-1/11, Струмица. (31137)

Даночна картичка на име Петре Попов, ул. "Тиверија" бр. 12, Струмица. (31138)

Даночна картичка на име ПТ "КОМПАНИ", Струмица. (31139)

Даночна картичка бр. 5030989148731 издадена од Управа за приходи на име "ТОП - ТЕН", Скопје. (31247)

Даночна картичка бр. 5030997100792 издадена од Управа за приходи на име "СОЛИДАРНОСТ" берберски дуќан, Скопје. (31248)

Даночна картичка бр. 4030992232197 издадена од Управа за приходи на име "МАРК ДИС" ДОО, Скопје.

Даночна картичка бр. 5030999199636 издадена од Управа за приходи на име ТП "ЛЕГЕНД", Скопје. (31250)

Даночна картичка бр. 4030993160637 на име "БОКАЈ ШЕКСПИР", Скопје. (31251)

Даночна картичка бр. 4030993351556 издадена од Управа за приходи на име "ВЕЛОСИПЕДИСТ" (во стечај), Скопје. (31252)

Даночна картичка бр. 4030994235878 на име "ФАНТОМ" ДООЕЛ, Скопје. (31253)

Даночна картичка бр. 4030994190351 издадена од Управа за приходи на име "ТРИАТ" ДОО, Скопје. (31254)

Даночна картичка бр. 4030997250894 издадена од Управа за приходи на име "СМ - ТОРОНТО ТРАДЕ", Скопје. (31255)

Решение - одобр. за врш. зан.д. УП бр. 11-207 издадено од Секретаријат за стопанство - Чаир на име Неџдет Фазлија, Скопје. (31198)

Решение - одобрение за вршење занат.деј. бр. 11-2518 издадено од општина Чаир на име Авотомеханичарски сервис ЗОРАН БАЕВСКИ. (30495)

Престанок на врш.самост.зан.д. бр. 19-111/00 со градежни машини на име "КАТАРПИВАР" Димовски Зоран, Скопје. (31260)

Престанок на врш.самост.автомеханичарска зан.д. на име "ЗОРАН БАЕВСКИ", Скопје. (30494)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Агенцијата за млади и спорт, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МОНТАЖНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Агенцијата за млади и спорт со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 34 во Скопје, Ве известува дека има потреба од набавка на 35 монтажни спортски објекти, кои треба да се изработат според следната техничка спецификација:

- Намена: за ракомет, мал фудбал, одбојка и тенис.
- Димензии: 24x48м во основа и висина 11м.
- Тип на носечката конструкција: (Изработка на комплетен проект). Метална конструкција да биде изработена од челични профили кои што ќе гарантираат потребен облик, функционалност и стабилност.
- Сите делови да се антикорозивно заштитени со минимум мрсна боја, како и сите споevi и врски да бидат изработени по стандарди на ДИН.
- Конструкцијата да биде покриена со метален пластифициран челичен лим за кој ќе се достави сертификат и атест за конструкцијата и лимот (за нивниот квалитет). Исто така, при изведба на првата конструкција да се направат епрувети кои ќе се испитаат за да се одреди точниот квалитет на материјалот кој ќе се вгради во овие конструкции.
- Сидовите на конструкцијата да бидат демонтажни, изработени од мембрана отпорна на пожар и самогасива.

- Карактеристики на мембраната се:
- Сила на модул за растегање кг 300/5см,
- Сила на модул за потсмик кг 40,
- Тежина 0,700/0,800кг/м²,
- Боја бела,
- Противпожарна отпорност ДИН 4102-М2-класа2.
- Пресметките се направени за носивост на снег и ветер од 80кг/м² (реон повардарие).

- Осветлувањето да биде решено со прозори од метална црна браварија и стакло со дебелина 4мм, а димензиите на прозорите да ги одреди самиот проектант и да бидат поставени на височина не помала од 6м. Да бидат поставени стандардни рефлектори од 400W со метал халогени сијалици-18 ком. во два реда на самата конструкција и селективно палење по потреба.

- Да се монтираат 4 врати од челични црни профили од кои две се влезни, а две за случај на пожар.
- Да се стави термичка изолација од стиропор со дебелина 5см, на кровот.

- Греење со генератор на топол воздух модел GS 280 со јачина 220.000 kcal/h, комплет со вентилатори и комори за греење на воздухот.

- Подот да биде изработен од лиена гума во два слоја или паркет.

- Да се обезбеди спортска опрема - голови, кошери, мрежи за тенис и одбојка со носачи.

- Изработка на бетонски фундаменти - да се пресметаат и димензионираат како конструкции кои ќе се градат во реон на повардарие.

- Краен рок на испорака и монтажа - 6 месеци.

Место на испорака: Поголемиот дел монтажни спортски објекти ќе се транспортираат на оддалеченост од 100 км од Скопје.

2. Постапката по овој отворен повик ќе се спроведе согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

3. Понудата треба да содржи единечна цена за еден монтажен спортски објект и вкупна цена, изразена во денари, со издвоен ДДВ. Во цената треба да бидат содржани сите трошоци до крајните корисници, односно изработка, транспорт, монтажа, манипулативни и други трошоци.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена 40 поени,
- начин и услови на плаќање 15 поени,
- квалитет и гаранција 25 поени,
- рок на испорака 20 поени.

5. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик во јавно гласило.

6. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација, согласно член 43 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник (оригинален примерок или копије заверена од нотар) и
- писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај, односно дека не е поведена стечајна постапка.

7. Понудата се доставува во затворен плик кој содржи два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

На предната страна од пликот на горниот лев агол да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, а во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот. Надворешниот плик не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

8. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

9. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 08.01.2002 година во 10.00 часот во просториите на Агенцијата за млади и спорт на ул. "Рузвелтова" бр. 34 - Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

10. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат за разгледување.

11. Понудите треба да се доставуваат до архивата на Агенцијата за млади спорт со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 34 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки или по пошта, со обврска да се обезбедат докази за датумот на испраќање на пратката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/2001 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ХИБРИДНА ПОШТА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: потрошен материјал (хартија, тонери, коверти) за Центарот за хибридна пошта при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

1.3. Вид и количина: дадени во спецификацијата со технички карактеристики (Прилог 1).

1.4. Квалитет: предметот на набавката треба да биде изработен согласно спецификацијата и бараните технички податоци.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- а) цена - 30 бода;
- б) квалитет - 50 бода;
- в) начин на плаќање - 10 бода;
- г) рок на испорака - 10 бода.

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 28.12.2001 година (петок), до 12:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од денот на прифаќање на понудата.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Спецификацијата со техничките карактеристики може да се подигне во архивата на дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат спецификацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи вкупна цена, изразена во долари (врзана со среден курс на денарот на Народна банка на РМ), како и поединечни фиксни цени по вид на производ со вкalkулирани сите зависни трошоци, со вкalkулиран данок и дарина (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје).

3.3. Со понудата треба задолжително да биде доставена и банкова гаранција во вредност од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење и тоа:

- список на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите;
- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот.

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот согласно член 22 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98).

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и

- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на оваа набавка. Нарачателот на судот, (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.6. Понудувачите се должни со понудата задолжително да достават и примероци-урнеци од потрошниот материјал кој е предмет на оваа набавка. Нарачателот го задржува правото да побара поголемо количество од примероците-урнеците заради нивно тестирање.

3.7. Набавките ќе се вршат sukcesивно по потреба. Проценетите месечни ориентациони количини ќе варираат зависно од потребите, поради што понудувачот истите ќе ги обезбеди по цени како во понудата. Нема да бидат земени во предвид понудувачите кај кои цените ќе варираат зависно од големината на sukcesивните потреби за набавки. Понудувачот зема обврска да обезбеди преодни резерви, складирани според важечките технички податоци, кои се составен дел на овој отворен повик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" бб, и тоа се до 12:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуѓа", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 28.12.2001 година (петок) во 12:00 часот во салата за состаноци на дирекцијата на Ј.П. "Македонска Пошта" д.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 02/ 464 534.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-25/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
ЗА НАБАВКА НА СКЛОПКИ**

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-25/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија" за потребите на Подружница "РЕК" Битола и "РЕК" Осломеј.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на сите типови на склопки според тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата за предметот на набавката.

2.2. Понудата не мора да го опфати целиот обем на набавката.

2.3. Комплетната техничка документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 9, Скопје, кат 9, соба 7, од 7.30 до 9.30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00

МКД, уплатени на жиро сметка 200000002447884, корисник А.Д. "ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, депонент на Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-25/2002.

2.4. Контакт телефон за комерцијален дел 149-178.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на сите позиции кои ќе се пополнат во спецификациите на паритет ДДП "РЕК" Битола и "РЕК" Осломеј, изразена во МКД со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р. Македонија.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава централниот регистар, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави референтна листа за ваков вид на испораки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за регистрација на ДДВ.

4.6. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на чинење	40 бодови
5.2. Квалитет	30 бодови
5.3. Начин и услови на плаќање	20 бодови
5.4. Рок на испорака	10 бодови

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса.: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.01.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на административната зграда на А.Д. "Електростопанство на Македонија" на ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-26/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЗАПТИВНИ ПЛЕТЕНИЦИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-26/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на заптивни плетеници за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј за 2002 година, во се според тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи (ако треба).

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.

2.2. Понудата треба да го опфати и целокупниот број на позиции дадени во тендер документацијата.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30 часот.

2.4. Контакт телефони: за технички дел 149 126, за комерцијален дел: 149 126.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка на Р. Македонија.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р. Македонија.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. референтна листа за досегашни испораки од ваков вид.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Квалитет	30 поени,
5.3. Начин на плаќање	20 поени,
5.4. Рок на испорака	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 09.01.2002 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Електростопанство на Македонија, Скопје, подружница ТЕЦ "Неготино", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗВЕДБА НА ТЕХНИЧКИ МИНИМУМ НА ТЕЦ "НЕГОТИНО" - НЕГОТИНО СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател:

АД Електростопанство на Македонија Скопје, подружница ТЕЦ "Неготино", 1.440 Неготино.

1.2. Предмет на набавката:

Изработка на проект за изведба на технички минимум на ТЕЦ "Неготино" - Неготино.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничко-технолошки барања за проектот:

Технички минимум на ТЕЦ "Неготино", со реконструкција и модернизација на котелот ПП 670/140 ГМ (П-56).

- Основа на проектот е со реконструкција и модернизација на котелот П-56 да се обезбеди проширување на работниот опсег на блокот од постоечките 60-100% на 30-100% оптеретување.

- Со решението во проектот да се обезбеди следното:

- Континуирана работа на котелот (блокот) во опсег 30-100% оптеретување.

- Разработка на пресметковна технологија за подигање на топлотното оптеретување на котелот од стартната позиција (потпала) до 60% односно 100% од номинален товар со обезбедување на оптимален воздушен режим за работа на модернизираниите горилници.

- Контрола и заштита на факулот во ложиште на котелот.

- Поддржување на температурата на примарна и секундарна пареа на излез од котелот на номинално ниво 540°C.

- Вредностите на вишокот на воздух (O_2) во ложиштето на котелот да бидат на најнисоко ниво.

- Да се обезбеди минимална емисија на NO_x по Европски стандарди.

- Систем на автоматска регулација во модернизираниот котел во опсег од 30-100% оптоварување.

- Системот на автоматската регулација да обезбедува промена на оптеретувањето со брзина од 0,5; 1,2 и 3% во минута.

- Разработена нова функционална шема за дистантно управување, технолошки заштити, блокади и сигнализација.

- Систем за автоматски премин на работа на блокот од номинален товар 100% на технички минимум 30%.

- Топлотна и хидраулична пресметка на модернизираниот котел.

2.2. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на предметот на набавката од т.1.2.

2.3. Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во канцеларијата на раководителот на стопанско-сметководната служба во ТЕЦ "Неготино" секој работен ден од 09.00 до 14.00 часот во времето на траење на јавниот повик.

2.4. При подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 63.300,00 денари како неповратен надоместок на жиро сметка бр. 200-00000-24829-98 кај Стопанска банка Неготино или на благајната на набавувачот. ЕДБ на набавувачот е МК 4030889128346, со назнака за отворениот повик.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ја има следната содржина:

- Име, адреса и седиште на понудувачот,

- Цена на изработка на проектот,

- Рок за изработка,

- Рок и начин на плаќање,

- Доказ од кој ќе се види дека пријавената компанија има искуство во областа на проектирање и производство на опрема за електроенергетски објекти и искуство на слични проекти од предложениот, потребно е да се приложи референц листа,

- Опис на компанијата со финансиски извештај од последните три последователни години.

3.2. Понудите мора да се припремат на македонски или англиски јазик.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно со член 43 од Законот за јавни набавки)

4.1. Извод од регистрација на дејноста.

4.2. Документ од бонитетот од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија во согласност со член 22 од ЗНЈ).

4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, (потпишана од одговорно лице).

4.4. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста.

4.5. Доказ за техничката способност во согласност со член 23 од ЗНЈ.

4.6. Потврда од даночен обврзник.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Квалитет - 50 бодови,

5.2. Рок на извршување на работите - 20 бодови,

5.3. Цена за извршените работи - 20 бодови,

5.4. Начин на плаќање - 10 бодови.

6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во согласност со членовите 52, 53 и 54 од ЗНЈ и истите се доставуваат во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Отворениот повик трае до 11.02.2002 година.

6.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.02.2002 во 12.00 часот во салата за состаноци во ТЕЦ "Неготино" во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно со барањето за прибирање на понудите, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара со барањето, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат во просториите на подружницата ТЕЦ "Неготино" - Неготино, на телефон: 043 361 227.

Комисија за јавни набавки

In accordance with clause 10 from the Public Supply Low ("Macedonian Official State Newspaper" No. 26/98) the A.D. Elektrostopanstvo na Makedonija" - Skopje, Public supply commission in branch TEC Negotino from Negotino, announce

OPEN INVITATION No. 1/2001 FOR BIDS COLLECTION FOR SUPPLY OF A PRODUCTION PROJECT SUPPLY FOR TECHNICAL MINIMUM REALIZATION ON TEC "NEGOTINO" (SPP) WITH PUBLIC OPENING

1. GENERAL

1.1. Purchaser: AD Elektrostopanstvo na Makedonija, Skopje, branch TEC Negotino, 1440 Negotino.

1.2. Subject of supply: Production of Project for Technical Minimum Realization on TEC "Negotino" - Negotino.

1.3. The invitation is public and anonymous where all domestic and foreign legal and phisycal subjects have the same participation right.

1.4. The invitation procedure will be proceeded in accordance with clauses of the Low for Public Supplies.

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS AND BIDDING DOCUMENTS

2.1. Project Technical - technological Requirements:

Technical minimum on TEC Negotino plant, with boiler ПП 670 / 140 ГМ (П-56) reconstruction and modernization

- The basic of the project is that with boiler П-56 reconstruction and modernization is to be achieved the boiler working range increasing of existed 60-100% to 30-100% of the boiler load.

- Applying the new solution to be achieved the following:

- Continuous work in the range from 30-100% of boiler area.

- Detailed and calculation technology for boiler heat load increasing from start position at 60% i.e 100% from nominal boiler load achieving an optimal air working regime of modernized burners.

- Flame control and protection in the boiler burning area.

- Primary and secondary temperature support on the boiler exit on nominal level of 540°C.

- Sufficient air values (O_2) in the boiler burning area should be on the lowest level.

- To achieve the minimum NO_x emission in accordance with European standards.

- Automatic regulation system in modernized boiler with the range of 30-100% boiler load.

Automatic regulation system has to achieve the load change of the speed with 0,5; 1; 2; and 3% in minute.

- The new functional scheme for distant governing the process, technological protections, blockades and signalization.

- System enabling the automatic block passing from nominal load 100% to technical minimum 30%.
 - Heat and hydraulical calculations of modernized boiler.

2.2. Bidding documents with which supplier have got are related on supply subject from item 1.1.2.

2.3. The bidding documents can be taken by interested suppliers in Account department chief office in TEC Negotino each day from 09.00 to 14.00 o'clock During the bidding lasting.

2.4. At the bidding documents taking on the interested suppliers have to pay in advance 63.300,00 DEN as not refundable amount on the account No.: 200-00000-24289-98 in Stopanska banka Negotino or to pay the cashier. The buyer unique number is MK 4030889128346, with designation "for open invitation".

3. THE BID CONTENTS

3.1. The bid has to contain the following:

- Name, address, firm residence
- Project price
- Project production term (delivery)
- Proof from it will be well seen that the registered company has experience in production and design of equipment for power energy object and experience in similar projects as the proposed on is. It is necessary to attach the reference list
- Firm description with finance report from the last three years.

3.2. The bid has to be prepared in Macedonian and English.

4. OBLIGATED DOCUMENTATION THAT THE SUPPLIER SHOULD ATTACH (in accordance with clause 43 - the Low for Public Supply)

4.1. Occupation register document

4.2. Supplier capability document issued by the bank (original or copy made on notary public in accordance with clause 22 - the Low for Public Supply)

4.3. Statement that the supplier is not in bankruptcy (signed by authorized person).

4.4. Proof that the supplier has not restriction in the occupation.

4.5. Proof for technical supplier capability in accordance with clause 23 - the Low for Public Supply).

4.6. Proof for being taxpayer.

5. CHOICE CRITERIA FOR THE MOST SATISFACTORY SUPPLIERS

5.1. For quality 50 points;

5.2. Delivery term 20 points;

5.3. Project price 20 points;

5.4. Way of payment 10 points.

6. THE WAY OF BID DELIVERY

6.1. The bids are to be delivered in accordance with clauses 52, 53 and 54 - the Low for Public Supply and they will be delivered in one original signed by authorized supplier's representative.

6.2. The public invitation is lasting up to 11.02.2002.

6.3. The bid opening will be done on the 11-th of February 2002 in 12.00 o'clock in the conference hole of TEC Negotino plant in the presence of supplier authorized representatives.

7. FINAL CLAUSES

7.1. The bids which will be not sent in the given term and those ones which are not made in accordance with requirements in the public invitation, as well as those ones which have not got the entire needed documentation which is being requested in the bid, will be not taken in consideration.

7.2. Each bidder can supply one bid, only.

7.3. Additional explanations can be received in the residence of TEC Negotino plant - in Negotino or on phone No.: + 389 (0) 43 361 227.

Commission for Public Supply

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА КЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Продажна цена на капиталот (ЕВРА)
1	Топлификација	Скопје	24,86%	5.721.038
2	Окитекс	Скопје	27,60%	460.886
3	Сервис	Скопје	4,89%	64.015
4	Балкан	Кавадарци	2,33%	13.455
5	ЗИК Млекарство со кооперација	Куманово	64,66%	495.910
6	ЗИК Трговија	Куманово	64,66%	231.414
7	Баргала	Штип	8,64%	269.966
8	Керамика	Гевгелија	2,17%	10.584
9	Цвет	Гевгелија	7,42%	19.225
10	7 Ноември	Гевгелија	26,77%	136.875
11	Дојранско Езеро	Нов Дојран	34,88%	303.150
12	Агрострмош	Пробиштип	2,74%	1.329
13	Вардар	Градско	4,84%	29.352
14	Коста Абраш	Охрид	19,48%	134.472
15	Грозд	Струмица	5,55%	72.554
16	Жито Битола	Битола	10,89%	1.316.393
17	Транскоп - Автотранспорт, логистика и складиштење	Битола	14,22%	286.481
18	Црвена Свезда	Пехчево	10,49%	206.009
19	Кооперација со ладилник	Кавадарци	37,20%	133.143
20	Оризнекс	Кочани	51,44%	5.258
21	Оранжери	Кочани	51,44%	293.605

22	Искра	Кочани	51,44%	80.958
23	Кланица	Кочани	51,44%	23.133
24	Друштво за трговија со производство Кочанско Поле	Кочани	51,44%	51.780
25	Угостителство и туризам	Кочани	51,44%	166.121
26	Гоце Делчев	Облешево	51,44%	26.020
27	Полет	Делчево	85,00%	186.535
28	Партизан	Прилеп	53,24%	350.598
29	Прилепски неметали	Прилеп	53,24%	116.883
30	Макстоун	Прилеп	53,24%	116.883
31	Полимод	Прилеп	30,15%	123.897
32	Пелагонија транспорт	Прилеп	47,97%	337.197
33	Димче Бањарот	Прилеп	0,73%	146
34	Исхрана	Берово	34,00%	81.064
35	Треска 30 Август	Виница	33,67%	197.382
36	Балкан Експрес	Штип	64,72%	599.399
37	Биброк	Куманово	10,89%	6.403
38	Атом	Скопје	3,39%	194
39	Лихнида	Охрид	11,75%	137.169

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса:
<http://www.mpa.org.mk>

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2001 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 2001 година во однос на октомври 2001 година е -0,003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месец ноември е -0,022.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 2001 година во однос на ноември 2000 година е -0,022.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на ноември 2001 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2000 година е 0,053.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1718. Одлука за помилување на поединци-членови на таканаречената ОНА лишени од слобода, за ослободување од кривично гонење	5231
1719. Одлука за доделување на наградата "Климент Охридски" во 2001 година, за особено значајни повеќегодишни остварувања за унапредување и придонес во областа на културата, уметноста и здравството од интерес на Република Македонија	5231

1720. Решение за определување членови на Координативното тело за одвивање за подготовките и активностите во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година	5231
1721. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Заводот за платен промет	5232
1722. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за делбен биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие "Македонска радиотелевизија"	5232
1723. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство	5232
1724. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје	5232
1725. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска информативна агенција МИА - Скопје, од редот на вработените	5232
1726. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на ОУ "Коле Неделковски" - Скопје	5233
1727. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" - Велес	5233
1728. Одлука за престанување на важење на Одлуката за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи	5233
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец ноември 2001 година	5250

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депонент – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.